

20081382744

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 101 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008) и член 120 став (4) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.07/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница, одржана на 22 јули 2008 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПОТРЕБНИОТ ОБЕМ НА ТРГУВАЊЕ И НЕОПХОДНАТА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ НА ДОМАШНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ МОЖАТ ДА БИДАТ ИЗБРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува потребниот обем на тргување, и непходната кадровска, техничка и организациска оспособеност на домашните правни лица кои можат да бидат избрани за вршење на услуги со хартии од вредност за задолжителните и доброволните пензиски фондови.

Член 2

Заради обезбедување на конкуренција во делот на трансакциските провизии што ги наплатуваат домашните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со доброволни пензиски фондови и друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиско друштво) доставуваат покана за доставување на понуди до сите домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност кои го исполнуваат критериумот од член 4 точка (а) од овој правилник.

Член 3

(1) Постапката за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност пензиското друштво ја спроведува еднаш во период од 365 дена или во пократок временски период доколку е тоа во интерес на членовите на пензискиот фонд.

(2) Друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови можат да спроведат единствена постапка за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за задолжителниот и за доброволниот пензиски фонд или да спроведат посебна постапка за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за задолжителниот и посебна постапка за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за доброволниот пензиски фонд.

Член 4

За да учествува во постапката за избор на домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, правното лице треба:

а) да е во првите 15 правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност според обемот на тргување за последните шест месеци, согласно официјалната информација на Македонската берза за хартии од вредност.

б) да има вработено најмалку двајца овластени брокери со најмалку 2 години работно искуство како овластен брокер.

в) да има соодветен информациски, компјутерски и комуникациски систем организиран на начин со кој ќе се обезбеди точност, веродостојност и сигурност при обработката, преносот и чувањето на податоците.

г) да има организациски делови со кои се обезбедува ефикасно вршење на работите на правното лице.

Член 5

(1) Изборот на најповолната понуда се врши врз основа на висината на трансакциските провизии кои ќе ги наплаќа домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност за извршувањето на своите услуги, доколку ги исполнило критериумите од член 4 на овој правилник.

(2) Во понудата, висината на трансакциските провизии за секој вид на финансиски инструмент одделно треба да биде изразена како процент со две децимални места.

Член 6

Понудата од член 2 на овој правилник особено содржи:

а) документ за регистрирана дејност од Централниот регистар на Република Македонија;

б) потврда за остварен промет при класично тргување за последните шест месеци, согласно официјалната информација на Македонската берза за хартии од вредност;

в) потврда од домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност за бројот на вработени овластени брокери со најмалку 2 години работно искуство како овластен брокер;

г) известување од Комисијата за хартии од вредност дека на правното лице не му е издадено решение за привремена забрана на работењето или решение за одземање на дозволата, согласноста, односно одобриенето кое Комисијата го издала;

д) известување од Македонската берза за хартии од вредност дека на правното лице не му е изречена мерка за привремено или трајно укинување на правото да работи на берза;

ѓ) опис на техничката и организациската оспособеност на домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност и

е) понуда за висината на трансакциските провизии кои ќе се наплатуваат за секој вид на финансиски инструмент посебно.

Член 7

(1) Понудите се отвораат јавно во присуство на овластени претставници на понудувачите.

(2) Пензиското друштво ќе пристапи кон јавно читање на понудите, доколку утврди дека најмалку една половина од домашните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност на кои им е доставена поканата од член 2 на овој правилник доставиле понуда, а најмалку две третини од нив имаат комплетна документација.

(3) Пензиското друштво избира две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност за секој вид на финансиски инструмент врз основа на најнискиот износ на трансакциска провизија и потпишува договори со нив.

(4) Доколку нема можност за избор на две најповолни понуди поради иста големина на трансакциските провизии, пензиското друштво ќе даде предност на домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност со најголем обем на тргување со хартии од вредност за последните шест месеци, согласно официјалната информација на Македонската берза за хартии од вредност.

Член 8

(1) Пензиското друштво ги доставува до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување извештајот за текот на постапката за избор и договорите склучени со избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, во рок од 30 дена од изборот.

(2) Согласно член 101 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, договорите склучени со избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност влегуваат во сила по давање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 9

(1) Пензиското друштво е должно континуирано да ја следи работата на избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност.

(2) Доколку:

а) Комисијата за хартии од вредност на некое од претходно избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност му издаде решение за привремена забрана на работењето или решение за одземање на дозволата, согласноста, односно одобрението кое Комисијата го издала;

б) Македонска берза за хартии од вредност на некое од претходно избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност му изрече мерка за привремено или трајно укинување на правото да работи на берза, или

в) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување смета дека со работењето на некое од претходно избраните домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се загрозени интересите на членовите на пензиските фондови, пензиското друштво може да потпише договор со домашното правно лице кое врши услуги со хартии од вредност кое во претходната постапка за избор било треторангирано според висината на понудената трансакциска провизија.

Член 10

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начин и постапка за избор на домашни брокерски куќи од страна на друштвата за управување со пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2006).

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1164/12
22 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.